

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КАРПОШ

---

---

Број 14 \* година VII\* 03.12.2012 година \* Карпош \* цена:

Излегува по потреба

e-mail: [kontakt@karpos.gov.mk](mailto:kontakt@karpos.gov.mk), [www.karpos.gov.mk](http://www.karpos.gov.mk)



Скопје, декември 2012 година

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

## РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Карпош за 2012 година

1. Се објавува Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Карпош за 2012 година донесена на Шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 30 ноември 2012 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 08- 9422/1  
3.12.2012 година  
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Стевчо Јакимовски, с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на РМ бр. 5/2002 година), Советот на Општина Карпош на шеесетата седница одржана на 30 ноември 2012 година, донесе

## О Д Л У К А

### За измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Карпош за 2012 година

#### Член 1

Со оваа одлука се врши измена на распоредот на средства во Буџетот на општина Карпош за 2012 година и тоа на следниот начин :

Потпрограма Потставка	Буџет	Самофин.	Донации	Дотации	Кредити
<b>Е00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА</b>					
426990 Други оперативни расходи	500.000	0	0	0	0
<b>ЕА0 КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА</b>					
480140 Купување на информатичка и видео опрема	500.000	0	0	0	0
<b>ФА0 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)</b>					
482920 Изградба на други објекти	-2.500.000	0	0	0	0
<b>Ј30 ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ</b>					
421110 Електрична енергија	1.500.000	0	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Карпош и станува составен дел на Буџетот на општината за 2012 година.

Бр. 07-9266/2  
30.11.2012г.

Претседател на Советот на Општина  
ОПШТИНА КАРПОШ  
ТРИФУН ТРИФУНОВСКИ

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување на Програмата за дополнување на Програмата за работа на Советот за 2012 година

1.Се објавува Програмата за дополнување на Програмата за работа на Советот за 2012 година донесена на Шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 30 ноември 2012 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 08- 9422/2  
3.12.2012 година  
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**НА ОПШТИНА КАРПОШ,**  
**Стевчо Јакимовски ,с.р.**

Врз основа член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија“ бр.05/2002) и член 16 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош“бр.01/2006) Советот на Општина Карпош на Шеесеттата седница одржана на 30 ноември 2012 година донесе

## ПРОГРАМА

за дополнување на Програмата за работа на Советот за 2012 година

1. Се врши дополнување на Програмата за работа на Советот за 2012 година (“Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2012 ,бр.4/2012 , бр.5/2012 , бр.7/2012 , бр.9/2012 и 12/2012).

Во делот II, по точката 61.2 се додаваат нова точка и тоа:

62.1-Предлог- Одлука за утврдување на Нацрт-Детален урбанистички план за Г.П.4.15а во Детален урбанистички план “Тафталице 2“, Северен дел 1, Општина Карпош Скопје

2. Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07 -9266/3  
30.11.2012 година  
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Трифун Трифуновски, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

## РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за утврдување Нацрт-Детален урбанистички план за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЗ Злокуќани-Населба ,Општина Карпош Скопје

1.Се објавува Одлуката за утврдување Нацрт-Детален урбанистички план за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЗ Злокуќани-Населба, Општина Карпош Скопје донесена на Шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 30 ноември 2012 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 08- 9422/3  
3.12.2012 година  
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 22 став 1 и член 26 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2003, 137/2007, 91/09, 124/2010, 18/2011 и 53/2011) и член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), Советот на Општината Карпош, на Шеесеттата седница одржана на 30 ноември 2012 година донесе

## О Д Л У К А

за утврдување Нацрт-Детален урбанистички план за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЗ Злокуќани-Населба, Општина Карпош Скопје

### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува Нацрт-Детален урбанистички план за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЗ Злокуќани-Населба, Општина Карпош Скопје.

Нацрт-Деталниот урбанистички план е изработен според одредбите за спроведување на Генералниот урбанистички план на Град Скопје, Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување на урбанистички планови.

### Член 2

Просторот за кој се утврдува Нацрт-Детален урбанистички план е дефиниран со следните граници: осовина на улица “Скупи“, осовина на ул.“Љубљанска“ и осовина на Новопланирана ул.2.

Површината на планскиот опфат изнесува 6,74ха.

### Член 3

Намените предвидени во овој нацрт-детален урбанистички план се во согласност со намените во Генералниот урбанистички план на Град Скопје од 2002 година.

Во рамките на Нацрт-планот се предвидени следните класи на намени:

A1-домување во станбени куќи,

D2-заштитно зеленило

Максималната висина на планираните објекти изнесува  $H_{\max}=9$  м.

Со Нацрт-планот се одредени

- облик и големина на градежна парцела /м2/
- регулациона линија,
- градежна линија која го дефинира просторот во кој може да се гради,

- максимална површина за градба во која може да се развие основата на објектот /м2/,
- процент на изграденост /%/,
- максимална развиена површина на објект /м2/,
- коефициент на искористеност /К/,
- намена на објектот,
- максимална висина на објектот / до завршниот венец / одниво на тротоар, сообраќајница или пристапна патека,
- паркирање-гаражирање на возилата во рамките на парцелите.

#### Член 4

Составен дел на оваа Одлука се:

- Текстуален дел,
- Графички прилози,
- Основни праметри за уредување на просторот, и
- Табеларен приказ на урбанистичките параметри.

#### Член 5

Градоначалникот на Општина Карпош ќе организира Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт-Деталниот урбанистички план за кој претходно е добиено мислење, со утврдување на времето и местото каде ќе биде изложен планот и спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета.

#### Член 6

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07 -9266/4  
30.11.2012 година  
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Трифун Трифуновски,с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за утврдување на Нацрт-Детален урбанистички план за Г.П.4.15а во Детален урбанистички план “Тафталице 2“, Северен дел 1, Општина Карпош Скопје

1. Се објавува Одлуката за утврдување на Нацрт-Детален урбанистички план за Г.П.4.15а во Детален урбанистички план “Тафталице 2“, Северен дел 1, Општина Карпош Скопје донесена на Шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 30 ноември 2012 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 08- 9422/4  
3.12.2012 година  
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**НА ОПШТИНА КАРПОШ,**  
Стевчо Јакимовски, с.р.

Врз основа на член 22 став 1 и член 26 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2003, 137/2007, 91/09, 124/2010,18/2011 и 53/2011) и член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), Советот на Општината Карпош, на Шеесеттата седница одржана на 30 ноември 2012 година донесе

## О Д Л У К А

за утврдување на Нацрт-Детален урбанистички план за Г.П.4.15а во Детален урбанистички план “Тафталиџе 2“, Северен дел 1, Општина Карпош Скопје

### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува Нацрт-Детален урбанистички план за Г.П.4.15а во Детален урбанистички план “Тафталиџе 2“, Северен дел 1, Општина Карпош Скопје.

Нацрт-Деталниот урбанистички план е изработен според одредбите за спроведување на Генералниот урбанистички план на Град Скопје, Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување на урбанистички планови.

### Член 2

Опфатот на Нацрт- Детален урбанистички план за Г.П. 4.15а во ДУП Тафталиџе 2 Северен дел, Општина Карпош се поклопува со границите на градежната парцела 4.15а од истиот ДУП.:

### Член 3

Намените предвидени во овој нацрт-детален урбанистички план се во согласност со намените во Генералниот урбанистички план на Град Скопје од 2002 година.

Во рамките на Нацрт-планот се предвидени следните класи на намени:

A1-домување во станбени куќи,

B1-мали комерцијални и деловни намени

B1-образование

D3-спорт и рекреација

B5-хотелски комплекси

Максималната висина на градбата изнесува 8,80м..

Со Нацрт-планот се одредени

- облик и големина на градежна парцела /м2/
- регулациона линија,
- градежна линија која го дефинира просторот во кој може да се гради,
- максимална површина за градба во која може да се развие основата на објектот /м2/,
- процент на изграденост /%/,
- максимална развиена површина на објект /м2/,
- коефициент на искористеност /К/,
- намена на објектот,
- максимална висина на објектот / до завршниот венец / одниво на тротоар, сообраќајница или пристапна патека,
- паркирање-гаражирање на возилата во рамките на парцелите.

#### Член 4

Составен дел на оваа Одлука се:

- Текстуален дел,
- Графички прилози,
- Основни праметри за уредување на просторот, и
- Табеларен приказ на урбанистичките параметри.

#### Член 5

Градоначалникот на Општина Карпош ќе организира Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт-Деталниот урбанистички план за кој претходно е добиено мислење, со утврдување на времето и местото каде ќе биде изложен планот и спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета.

#### Член 6

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07 -9266/5  
30.11.2012 година  
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Трифун Трифуновски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

### РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за утврдување Нацрт-Детален урбанистички план за изменување и дополнување на Детален урбанистички план Локалитет “Зајчев Рид“Блок 3 и 4,Општина Карпош Скопје

1.Се објавува Одлуката за утврдување Нацрт-Детален урбанистички план за изменување и дополнување на Детален урбанистички план Локалитет “Зајчев Рид“Блок 3 и 4,Општина Карпош Скопје донесена на Шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 30 ноември 2012 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 08- 9422/5  
3.12.2012 година  
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 22 став 1 и член 26 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2003, 137/2007, 91/09, 124/2010, 18/2011 и 53/2011) и член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), Советот на Општината Карпош, на Шеесеттата седница одржана на 30 ноември 2012 година донесе

## О Д Л У К А

за утврдување Нацрт-Детален урбанистички план за изменување и дополнување на Детален урбанистички план Локалитет “Зајчев Рид“Блок 3 и 4, Општина Карпош Скопје

### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува Нацрт-Детален урбанистички план за изменување и дополнување на Детален урбанистички план Локалитет “Зајчев Рид“, Блок 3 и 4, Општина Карпош Скопје.

Нацрт-Деталниот урбанистички план е изработен според одредбите за спроведување на Генералниот урбанистички план на Град Скопје, Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување на урбанистички планови.

### Член 2

Границите на планскиот опфат на Деталниот урбанистички план се движат на север низ катастарските парцелин 230, 231, 2005, 2003, 2001, 2002, 2000, ја сече катастарската парцела 7090, продолжува низ КП 196,181,182,184,185,186,187,172,162,163,164/1,166,165,79/5,139/1,147/1,1092/1,7091/1,115/1,115/4,7095, потоа границата скршнува јужно, и источната граница на опфатот се движи низ катастарските парцели 7095,117/3, продолжува по јужната граница на КП 117/2, односно северната граница на КП119/2, продолжува низ КП117/1,147/27,147/18,147/19,147/1, потоа границата скршнува на југ и продолжува низ западната граница на КП 141/1, продолжува низ КП141/2,141/3,7093,794/1,795, продолжува по осовината на постоечката улица “Момин Поток“, скршнува на запад и јужната граница граница продолжува низ КП 876, 877/1, продолжува по јужната граница на КП 877/2 и 877/3,878/1,878/2,874/2, скршнува северно и продолжува по западната граница на КП 874/2, скршнува источно по северната граница на

КП874/2, односно јужната граница на КП874/4, скршнува северно и продолжува по источните граници на КП 874/4, 872/3, односно западната граница на КП872/2, продолжува по западните граници на КП 871/2, 775, скршнува западно и продолжува низ КП771/1, продолжува по јужната граница на КП 147/20, ја сече КП772, 148, 219/1, скршнува јужно и западната граница на КП 745, односно источната граница на КП 744, ја сече КП 747, продолжува по источните граници КП 750, 752, односно западните граници на КП 748, 749, 753, 754, ја сече сече КП 759, продолжува по источните граници на КП 222, 221, 7090, 226, 227/1, 227/3, 227/2 231 и 230.

Површината на опфатот изнесува 84ха.

### Член 3

Намените предвидени во овој нацрт-детален урбанистички план се во согласност со намените во Генералниот урбанистички план на Град Скопје од 2002 година.

Во рамките на Нацрт-планот се предвидени следните класи на намени:

А0-домување во посебен режим

А1-домување во станбени куќи,

А2-Домување во станбени згради

Б1-мали комерцијални и деловни намени

Б2-Големи трговски единици

Б5-хотелски комплекси

В1-образование и наука

В2-здравство и социјална заштита

В5-верски институции

Д3-спорт и рекреација

Е2-Комунална супраструктура

Максималната висина на градбата изнесува од 8,80м. до 22м.

Со Нацрт-планот се одредени

- облик и големина на градежна парцела /м2/
- регулациона линија,
- градежна линија која го дефинира просторот во кој може да се гради,
- максимална површина за градба во која може да се развие основата на објектот /м2/,
- процент на изграденост /%/,
- максимална развиена површина на објект /м2/,
- коефициент на искористеност /К/,
- намена на објектот,
- максимална висина на објектот / до завршниот венец / од ниво на тротоар, сообраќајница или пристапна патека,

- паркирање-гаражирање на возилата во рамките на парцелите.

#### Член 4

Составен дел на оваа Одлука се:

- Текстуален дел,
- Графички прилози,
- Основни праметри за уредување на просторот, и
- Табеларен приказ на урбанистичките параметри.

#### Член 5

Градоначалникот на Општина Карпош ќе организира Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт-Деталниот урбанистички план за кој претходно е добиено мислење, со утврдување на времето и местото каде ќе биде изложен планот и спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета.

#### Член 6

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07 -9266/6  
30.11.2012 година  
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Трифун Трифуновски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

### **РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за утврдување Нацрт-Детален урбанистички план за изменување и дополнување на Детален урбанистички план Локалитет “Зајчев Рид“Блок 1 и 2,Општина Карпош Скопје

1.Се објавува Одлуката за утврдување Нацрт-Детален урбанистички план за изменување и дополнување на Детален урбанистички план Локалитет “Зајчев Рид“Блок 1 и 2,Општина Карпош Скопје донесена на Шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 30 ноември 2012 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 08- 9422/6  
3.12.2012 година  
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Стевчо Јакимовски,с.р.**



Врз основа на член 22 став 1 и член 26 став 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 51/2003, 137/2007, 91/09, 124/2010, 18/2011 и 53/2011) и член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), Советот на Општината Карпош, на Шеесеттата седница одржана на 30 ноември 2012 година донесе

## О Д Л У К А

за утврдување Нацрт-Детален урбанистички план за изменување и дополнување на Детален урбанистички план Локалитет “Зајчев Рид“Блок 1 и 2, Општина Карпош Скопје

### Член 1

Со оваа Одлука се утврдува Нацрт-Детален урбанистички план за изменување и дополнување на Детален урбанистички план Локалитет “Зајчев Рид“, Блок 1 и 2, Општина Карпош Скопје.

Нацрт-Деталниот урбанистички план е изработен според одредбите за спроведување на Генералниот урбанистички план на Град Скопје, Законот за просторно и урбанистичко планирање, Правилникот за стандарди и нормативи за урбанистичко планирање и Правилникот за поблиска содржина и начинот на графичка обработка на плановите и за начинот и постапката за донесување на урбанистички планови.

### Член 2

Границите на планскиот опфат на Деталниот урбанистички план се движат  
На север: по железничка пруга Краљево-Београд  
На југ: по осовина на централна улица и врти по осовина на улица “В“  
На запад: по осовина на ул.В“, продолжува по меѓата на КП 284 и по осовината на локалниот пат кој води кон Бардовци.  
На исток: по осовина на Качанички пат  
Површината на опфатот изнесува 63,34 ха.

### Член 3

Намените предвидени во овој нацрт-детален урбанистички план се во согласност со намените во Генералниот урбанистички план на Град Скопје од 2002 година.

Во рамките на Нацрт-планот се предвидени следните класи на намени:  
А1-домување во станбени куќи,

Б1-мали комерцијални и деловни намени  
Б2-Големи трговски единици  
Б5-хотелски комплекси  
Д-зеленило, спорт и рекреација  
Е2-Комунална супраструктура  
Максималната висина на градбата изнесува 21м.  
Со Нацрт-планот се одредени

- облик и големина на градежна парцела /м2/
- регулациона линија,
- градежна линија која го дефинира просторот во кој може да се гради,
- максимална површина за градба во која може да се развие основата на објектот /м2/,
- процент на изграденост /%/,
- максимална развиена површина на објект /м2/,
- коефициент на искористеност /К/,
- намена на објектот,
- максимална висина на објектот / до завршниот венец / од ниво на тротоар, сообраќајница или пристапна патека,
- паркирање-гаражирање на возилата во рамките на парцелите.

#### Член 4

Составен дел на оваа Одлука се:

- Текстуален дел,
- Графички прилози,
- Основни праметри за уредување на просторот, и
- Табеларен приказ на урбанистичките параметри.

#### Член 5

Градоначалникот на Општина Карпош ќе организира Јавна презентација и Јавна анкета по Нацрт-Деталниот урбанистички план за кој претходно е добиено мислење, со утврдување на времето и местото каде ќе биде изложен планот и спроведувањето на јавната презентација и јавната анкета.

#### Член 6

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07 -9266/7  
30.11.2012 година  
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Трифун Трифуновски, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

## **РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за доделување финансиски средства како поддршка за издавање на поетска книга

1.Се објавува Одлуката за доделување финансиски средства како поддршка за издавање на поетска книга донесена на Шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 30 ноември 2012 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 08- 9422/7  
3.12.2012 година  
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Стевчо Јакимовски,с.р.**

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 05/2002), Советот на Општина Карпош на Шеесеттата седница одржана на 30 ноември 2012 година донесе

## О Д Л У К А

за доделување финансиски средства како поддршка за издавање на поетска книга

### Член 1

Се одобрува барањето бр.08-8157/1 од 01.11.2012 година на Виолета Петровска-Периќ, член на Друштвото на писателите, за доделуваат финансиски средства како поддршка за издавање на поетската книга “Разминувања“, прва нејзина стихозбирка.

### Член 2

За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 30.000,00 денари.

### Член 3

Средствата од член 1 на оваа Одлука да се издвојат од Буџетот на Општина Карпош за 2012 година.

### Член 4

Оваа Одлука ќе ја спроведат Градоначалникот и Секторот за финансиски прашања на Општина Карпош.

### Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07 -9266/8  
30.11.2012 година  
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Трифун Трифуновски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

## РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за доделување финансиски средства за поддршка на истакнат спортист-алпинист, учесник во експедицијата Аконкагва

1. Се објавува Одлуката за доделување финансиски средства за поддршка на истакнат спортист-алпинист, учесник во експедицијата Аконкагва донесена на Шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 30 ноември 2012 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 08- 9422/8  
3.12.2012 година  
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Стевчо Јакимовски, с.р.

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 05/2002), Советот на Општина Карпош на Шеесеттата седница одржана на 30 ноември 2012 година донесе

## О Д Л У К А

за доделување финансиски средства за поддршка на истакнат спортист-алпинист,  
учесник во експедицијата Аконкагва

### Член 1

Се одобрува барањето на Јани Беака, бр.08-8191/1 од 02.11.2012 година, истакнат македонски алпинист, за доделување финансиски средства за учество во експедицијата за освојување на највисокиот врв на Андите,Аконкагва-Јужна Америка .

### Член 2

За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 60.000,00 денари.

### Член 3

Средствата од член 1 на оваа Одлука да се издвојат од Буџетот на Општина Карпош за 2012 година.

### Член 4

Оваа Одлука ќе ја спроведат Градоначалникот и Секторот за финансии на Општина Карпош.

### Член 5

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07 -9266/9  
30.11.2012 година  
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Трифун Трифуновски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

## РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства за поддршка на Карате клуб  
Карпош

1.Се објавува Одлуката за одобрување на средства за поддршка на Карате клуб Карпош донесена на Шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 30 ноември 2012 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 08- 9422/9  
3.12.2012 година  
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 05/2002), Советот на Општина Карпош на Шеесеттата седница одржана на 30 ноември 2012 година донесе

## **О Д Л У К А**

за одобрување на средства за поддршка на Карате клуб Карпош

### **Член 1**

Со одобрува барањето на средства на Карате клуб Карпош, бр.08-8346/1 од 08.11.2012 година, како поддршка за поуспешно спроведување и реализација на Програмата на Клубот.

### **Член 2**

За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 100.000,00 денари.

### **Член 3**

Средствата од член 2 на оваа одлука ќе се исплатат од Буџетот на Општина Карпош за 2012, ЛО-Програма спорт, ставка 464- разни трансфери, потставка 464990- други трансфери.

### **Член 4**

За реализацијата на одобрените средства Карате клуб Карпош е должен до Советот на Општина Карпош да достави извештај за нивната искористеност.

### **Член 5**

Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош да ја спроведе оваа одлука.

### **Член 6**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07 -9266/10  
30.11.2012 година  
С к о п је

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Трифун Трифуновски,с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

## РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за доделување на финансиска помош за лекување во странство

1. Се објавува Одлуката за доделување на финансиска помош за лекување во странство, донесена на Шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 30 ноември 2012 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 08- 9422/10  
3.12.2012 година  
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Стевчо Јакимовски, с.р.

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 05/2002), Советот на Општина Карпош на Шеесеттата седница одржана на 30 ноември 2012 година донесе

## О Д Л У К А

за доделување на финансиска помош за лекување во странство

### Член 1

Се одобрува барањето на Садула Салиев, бр.08-7436/1 од 12.10.2012 година, за доделување финансиски средства за лекување во странство на неговата ќерка Ханета Салиу .

### Член 2

За реализација на барањето од член 1 на оваа одлука се одобруваат средства во износ од 30.000,00 денари.

Средствата од член 1 на оваа Одлука да се издвојат од Буџетот на Општина Карпош за 2012 година.

### Член 3

Оваа Одлука ќе ја спроведат Градоначалникот и Секторот за финансиски прашања на Општина Карпош.

### Член 4

Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07 -9266/11  
30.11.2012 година  
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Трифун Трифуновски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

## РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства на лица со хендикеп од подрачјето на Општина Карпош по повод 3-ти декември – Денот на лицата со хендикеп

1.Се објавува Одлуката за одобрување на средства на лица со хендикеп од подрачјето на Општина Карпош по повод 3-ти декември – Денот на лицата со хендикеп донесена на Шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 30 ноември 2012 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 08- 9422/11  
3.12.2012 година  
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 05/2002), Советот на Општина Карпош на Шеесеттата седница одржана на 30 ноември 2012 година донесе

## О Д Л У К А

за одобрување на средства на лица со хендикеп од подрачјето на Општина Карпош по повод 3-ти декември – Денот на лицата со хендикеп

### Член 1

По повод 3-ти декември – Денот на лицата со хендикеп како помош се одобруваат средства во износ од 300.000,00 за 30 лица со хендикеп од подрачјето на Општина Карпош, односно поединечно по 10.000,00 денари.

### Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука да се исплатат од Буџетот на Општина Карпош, Програма ЕО - Општинска администрација, ставка 471 – социјални надоместоци и потставка 471990 – друга социјална помош.

### Член 3

Се задолжува Градоначалникот на Општина Карпош по претходно доставен список на лица со хендикеп од подрачјето на Општина Карпош од страна на Секторот за дејности од јавен интерес – Одделение за детска, социјална и здравствена заштита во Општина Карпош да донесе поединечни решенија за исплата.

### Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07 -9266/12  
30.11.2012 година  
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Трифун Трифуновски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

## **РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за поврат на средства стекнати врз основа на склучен преддоговор за продажба на недвижен имот, сопственост на Општина Карпош

1. Се објавува Одлуката за поврат на средства стекнати врз основа на склучен преддоговор за продажба на недвижен имот, сопственост на Општина Карпош, донесена на Шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 30 ноември 2012 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 08- 9422/12  
3.12.2012 година  
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Стевчо Јакимовски,с.р.**

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 05/2002), Советот на Општина Карпош на Шеесеттата седница одржана на 30 ноември 2012 година донесе

## О Д Л У К А

за поврат на средства стекнати врз основа на склучен преддоговор за продажба на недвижен имот, сопственост на Општина Карпош

### Член 1

Се одобрува поврат на средства во номинален износ од 480.932,00 денари на лицето Снежана Блажевска, со адреса на лична карта на Ул. „Влае“ бр. 59 од Скопје и со живеалиште на Ул. “Прашка” бр. 64, Скопје .

### Член 2

Повратот на средствата од член 1 од оваа Одлука, ќе се реализира откако ќе се склучи спогодба за раскинување на Преддоговорот бр. 03-1014/1 од 07.06.2005 година, за продажба на недвижност – деловен простор бр. 5 со површина од 8м2, што се наоѓа во рамките на надземниот премин „Влајко“ во Општина Карпош.

### Член 3

Средствата од член 1 од оваа одлука, ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2012 година.

### Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, Градоначалникот на Општина Карпош да склучи спогодба за раскинување на преддоговорот со лицето Снежана Блажевска.

### Член 5

Оваа одлука влегува во сила од осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07 -9266/13  
30.11.2012 година  
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Трифун Трифуновски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

## **РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за поврат на средства стекнати врз основа на склучен преддоговор за продажба на недвижен имот, сопственост на Општина Карпош

1.Се објавува Одлуката за поврат на средства стекнати врз основа на склучен преддоговор за продажба на недвижен имот, сопственост на Општина Карпош, донесена на Шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 30 ноември 2012 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 08- 9422/13  
3.12.2012 година  
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК**  
**НА ОПШТИНА КАРПОШ,**  
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 05/2002), Советот на Општина Карпош на Шеесеттата седница одржана на 30 ноември 2012 година донесе

## О Д Л У К А

за поврат на средства стекнати врз основа на склучен преддоговор за продажба на недвижен имот, сопственост на Општина Карпош

### Член 1

Се одобрува поврат на средства во номинален износ од 476.922,50 денари на лицето Анета Златева Гацовска, со адреса на живеење на Бул. „Асном“ бр. 12/9 од Скопје.

### Член 2

Повратот на средствата од член 1 од оваа Одлука, ќе се реализира откако ќе се склучи спогодба за раскинување на Преддоговорот бр. 03-546/1 од 23.03.2005 година, за продажба на недвижност – деловен простор бр. 12 со површина од 8м2, што се наоѓа во рамките на надземниот премин „Влајко“ во Општина Карпош.

### Член 3

Средствата од член 1 од оваа одлука, ќе бидат обезбедени од Буџетот на Општина Карпош за 2012 година.

### Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, Градоначалникот на Општина Карпош да склучи спогодба за раскинување на преддоговорот со лицето Анета Златева Гацовска.

### Член 5

Оваа одлука влегува во сила од осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07 -9266/14  
30.11.2012 година  
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Трифун Трифуновски,с.р.



Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

## **РЕШЕНИЕ**

за објавување на Одлуката за издавање под закуп на деловен простор

1.Се објавува Одлуката за издавање под закуп на деловен простор донесена на Шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 30 ноември 2012 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 08- 9422/14  
3.12.2012 година  
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Стевчо Јакимовски,с.р.**

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 05/2002), Советот на Општина Карпош на Шеесеттата седница одржана на 30 ноември 2012 година донесе

## О Д Л У К А

за издавање под закуп на деловен простор

### Член 1

Се издава под закуп деловен простор, сопственост на Општина Карпош, со вкупна површина од 74 м<sup>2</sup>, што се простира на КП бр. 3957 за КО Карпош видно од Имотен лист бр. 603.

### Член 2

Деловниот простор од член 1, да се издаде под закуп по пат на јавно наддавање со објава во дневен весник.

### Член 3

Висината на закупнината која ќе преставува почетна цена на јавното наддавање, ќе се формира врз основа на пазарната цена за закупнина за иста локација утврдена согласно закон, а постапката за јавно наддавање, ќе ја утврди и спроведе Комисија за спроведување на постапка за јавно наддавање, формирана од Градоначалникот на Општина Карпош.

### Член 4

Се задолжува Комисијата од член 3, да ја спроведе постапката за јавно наддавање за давање под закуп на деловен простор од член 1 од оваа одлука.

По завршувањето на постапката, Комисијата е должна да достави Извештај до Градоначалникот на Општина Карпош, кој во рок од 5 дена од денот на неговото доставување ќе склучи договор со најповолниот понудувач.

### Член 5

Оваа одлука влегува во сила од наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07 -9266/15  
30.11.2012 година  
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Трифун Трифуновски,с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

## РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства за учество на Општина Карпош во спроведувањето на Проектот, „Креирање одржлива средина за успешно управување со енергијата во Општина Карпош“

1. Се објавува Одлуката за одобрување на средства за учество на Општина Карпош во спроведувањето на Проектот, „Креирање одржлива средина за успешно управување со енергијата во Општина Карпош“ донесена на Шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 30 ноември 2012 година.

2. Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 08- 9422/15  
3.12.2012 година  
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Стевчо Јакимовски, с.р.

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 05/2002), Советот на Општина Карпош на Шеесеттата седница одржана на 30 ноември 2012 година донесе

## **О Д Л У К А**

за одобрување на средства за учество на Општина Карпош во спроведувањето на Проектот „Креирање одржлива средина за успешно управување со енергијата во Општина Карпош“

### **Член 1**

Со оваа одлука се одобруваат средства во износ од 7.062.000,00 денари, како учество на Општина Карпош во спроведување на Проектот „Креирање одржлива средина за успешно управување со енергијата во Општина Карпош“

### **Член 2**

Средствата од точка 1 на оваа одлука да се обезбедат од Буџетот на Општина Карпош за 2013 година, konto – 482910 – Проекти за енергетска ефикасност.

### **Член 3**

Се овластува Градоначалникот на Општина Карпош да го потпише Договорот за делење на трошоци со трета страна помеѓу Програмата за развој на Обединетите Нации /УНДП/ и Општина Карпош по влегувањето во сила на оваа одлука.

### **Член 4**

За реализираните активности содржани во Повикот за партнерство за спроведување на Проектот „Креирање одржлива средина за успешно управување со енергијата во Општина Карпош“ и во склучениот Договор за делење на трошоци со трети страни помеѓу Програмата за развој на Обединетите Нации /УНДП/ и Општина Карпош, Градоначалникот на Општина Карпош до Советот на Општина Карпош да поднесе извештај.

### **Член 5**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Карпош“, а ќе се применува од 1 јануари 2013 година..

Број 07-9266/16  
30.11. 2012 година  
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Трифун Трифуновски, с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” бр.5/2002),а во врска со член 75 став 1 од Статутот на Општина Карпош (“Службен гласник на Општина Карпош” бр.1/2006), Градоначалникот на Општина Карпош донесе

## РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за констатирање на престанок на вршење на должност директор на Јавното претпријатие за дистрибуција на природен гас „КАР-ГАС“ – Скопје

“

1.Се објавува Заклучокот за констатирање на престанок на вршење на должност директор на Јавното претпријатие за дистрибуција на природен гас „КАР-ГАС“ – Скопје донесена на Шеесеттата седница на Советот на Општина Карпош одржана на 30 ноември 2012 година.

2.Ова Решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Карпош”.

Број 08- 9422/16  
3.12.2012 година  
Скопје

ГРАДОНАЧАЛНИК  
НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Стевчо Јакимовски,с.р.

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа /„Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02/, а во врска со член 16 од Одлуката за основање на Јавно претпријатие за дистрибуција на природен гас на територијата на Општина Карпош /„Службен гласник на Општина Карпош“ бр. 7/12,10/12 и 12/12/, Советот на Општина Карпош на Шеесеттата седница одржана на 30 ноември 2012 година донесе

### **ЗАКЛУЧОК**

за констатирање на престанок на вршење на должност директор  
на Јавното претпријатие за дистрибуција на природен гас  
„КАР-ГАС“ – Скопје

1. Се констатира престанок на вршењето на должноста директор на Јавното претпријатие за дистрибуција на природен гас „КАР-ГАС“ – Скопје.
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето и ќе биде основ за бришење од трговскиот регистар на вршителот на должноста директор на Јавното претпријатие за дистрибуција на природен гас „КАР-ГАС“ – Скопје – Љупчо Димов.
3. Овој заклучок да се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број 07-9266/17  
30.11. 2012 година  
С к о п ј е

ПРЕТСЕДАТЕЛ  
НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА КАРПОШ,  
Трифун Трифуновски,с.р.

**СОДРЖИНА**

- 1.- Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина карпош за 2012 година со Решение за објавување
- 2.-Програма за дополнување на Програмата за работа на Советот за 2012 година со Решение за објавување
- 3.-Одлука за утврдување Нацрт-Детален урбанистички план за измена и дополна на Детален урбанистички план за дел од УЗ Злокуќани-Населба ,Општина Карпош Скопје со Решение за објавување
- 4.-Одлука за утврдување на Нацрт-Детален урбанистички план за Г.П.4.15а во Детален урбанистички план “Тафталиџе 2“, Северен дел 1,Општина Карпош Скопје со Решение за објавување
- 5.-Одлука за утврдување Нацрт-Детален урбанистички план за изменување и дополнување на Детален урбанистички план Локалитет “Зајчев Рид“Блок 3 и 4,Општина Карпош Скопје со Решение за објавување
- 6.-Одлука за утврдување Нацрт-Детален урбанистички план за изменување и дополнување на Детален урбанистички план Локалитет “Зајчев Рид“Блок 1 и 2,Општина Карпош Скопје со Решение за објавување
- 7.-Одлука за доделување финансиски средства како поддршка за издавање на поетска книга со Решение за објавување
- 8.-Одлука за доделување финансиски средства за поддршка на истакнат спортист-алпинист, учесник во експедицијата Аконкагва со Решение за објавување
- 9.-Одлука за одобрување на средства за поддршка на Карате клуб Карпош со Решение за објавување
- 10.- Одлука за одобрување финансиска помош за лекување со Решение за објавување
- 11.-Одлука за одобрување на средства на лица со хендикеп од подрачјето на Општина Карпош по повод 3-ти декември – Денот на лицата со хендикеп со Решение за објавување

12.-Одлука за поврат на средства стекнати врз основа на склучен преддоговор за продажба на недвижен имот, сопственост на Општина Карпош со Решение за објавување

13.-Одлука за поврат на средства стекнати врз основа на склучен преддоговор за продажба на недвижен имот, сопственост на Општина Карпош со Решение за објавување

14.-Одлука за издавање под закуп на простор сопственост на општината со Решение за објавување

15.-Одлука за одобрување средства за учество на Општина Карпош во спроведувањето на Проектот “Креирање одржлива средина за успешно управување со енергијата во Општина Карпош“со Решение за објавување

16.-Заклучок за констатирање на престанок на вршење на должност директорна Јавното претпријатие за дистрибуција на природен гас,„КАР-ГАС“ – Скопје со Решение за објавување

**Издавач:** Општина Карпош

**Уредува:** Сектор за правни работи – Одделение  
за поддршка на работата на Советот

**Адреса:** бул. Партизански одреди бр.68, тел. 3065-925

**Тираж:** 25 примероци